



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно крпатекохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласен според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото киниководство за претплата, посебни издавања и огласи 668-3-291-2

Среда, 23 октомври 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 44

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,80 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60,— дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1, Пошта Факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 41-671

499.

Врз основа на членот 5 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСИТЕ ДО КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ВО 1968 ГОДИНА ДА КОРИСТАТ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО И ДА БИДАТ ГАРАНТИ НО КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за височината на износите до кои овластените банки можат во 1968 година да користат кредити во странство и да бидат гарантни кредитни работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/68) во точката 10 на крајот на одредбата под 6 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под 7, која гласи:

„7) на кредитите што овластената банка ги користи во странство, односно на гаранциите што ги дава по кредитите на работните организации за увоз на опрема за термоелектрани на јаглен која не се произведува во земјата, кога федерацијата учествува во финансирањето на изградбата врз основа на Законот за изградбата и финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти од 1966 до 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65).“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 133

16 октомври 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

500.

Врз основа на членот 35 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ ВО СТРАНСТВО ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО НЕ ОСТВАРУВААТ ДЕВИЗИ СО ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за плаќање определени трошоци во странство од страна на стопанските организации што не остваруваат девизи со извоз на стоки и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66) во точката 1, по зборовите: „тие организации“ натамошниот текст до крајот на реченицата се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 132

16 октомври 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

501.

Врз основа на точката 18, во врска со точка 6, од Одлуката за увозот во 1969 година на стоки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/68), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕТО НА БАРАЊАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ ВО 1969 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН

1. Заради распределба на износот на девизите за плаќање на увозот во 1969 година на стоки чиј увоз е условно слободен, работните организации ги доставуваат, во смисла на Одлуката за увозот во 1969 година на стоки чиј увоз е условно слободен, следните податоци и документација:

1) заверени преписи на потврдите односно решенијата за распределбата на износите на девизите за условно слободен увоз за 1967 и 1968 година;

2) податоци за износот и видот на девизите искористени за плаќање на увозот во 1966, 1967 и 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен;

3) податоци за износот и видот на девизите потребни за плаќање на увозот во 1969 година на стоки чиј увоз е условно слободен;

4) податоци за износот и видот на девизите остварени со извоз на свои производи во 1966, 1967 и 1968 година;

5) податоци за извозот на производи што имаат намера да го остварат во 1969 година, според вредноста и видот на девизите;

6) податоци за обемот и вредноста на производството во 1966, 1967 и 1968 година, според видот на производите.

2. Новооснованите работни организации ги доставуваат, во смисла на точката 14 од Одлуката за увозот во 1969 година на стоки чиј увоз е условно слободен, кон барањето за утврдување на минималниот износ на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан условно слободен увоз, следните податоци:

1) за видот на производите и за обемот на производството за 1969 година, искажани според текуштите домашни цени;

2) за износот и за видот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали потребни за производството во 1969 година, групирани според формите на увозот, а според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија;

3) за сировините и другите репродукциони материјали од домашно производство потребни за производството во 1969 година, според видовите и текуштите домашни цени;

4) за извозот на производи што имаат намера да го остварат во 1969 година, според количината, вредноста и видовите на девизи.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 8016
21 октомври 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
др Васил Гривчев, с. р.

502.

Врз основа на точката 19 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 43/68), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1969 ГОДИНА

1 Заради утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1969 година, работните организации ја доставуваат, во смисла на точ. 2, 3, 4 и 11 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1969 година (во натамошниот текст: Одлуката), следната документација:

1) препис на решението за утврдувањето износ на глобалната девизна квота за 1968 година, заверен од овластените лица на работната организација;

2) заверен преглед на образецот „ГДК-1“, кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен дел, со податоците:

а) за приливот на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварени со извоз на сопствени производи во 1966 и 1967 година, како и во периодите од 1 октомври до 31 декември 1967 година и од 1 јануари до 30 септември 1968 година;

б) за состојбата на залихите на готови производи на 31 декември 1966 година, 31 декември 1967 година и 30 септември 1968 година;

в) за остварениот вкупен приход во 1966 и 1967 година и во периодот од 1 јануари до 30 септември 1968 година;

г) за вкупниот износ на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во 1966 и 1967 година и во периодот од 1 јануари до 30 септември 1968 година, како и за износот на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродук-

циони материјали според режимот на глобалната девизна квота, утврдени со решенијата на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Податоците под а) од одредбата под 2 ставот 1 на оваа точка ги заверуваат овластените банки преку кои работните организации го вршат своето девизно работење, и тоа за 1966 година врз база на документацијата што служела за утврдување на глобалната девизна квота за 1967 година (образец „ГДК-1“), за 1967 и 1968 година врз основа на документацијата за остварениот девизен прилив.

Податоците под б) и в) од одредбата под 2 на ставот 1 на оваа точка работните организации ги искажуваат и заверуваат врз основа на податоците од вршините сметки за 1966 и 1967 година, односно од периодичната пресметка за периодот од 1 јануари до 30 септември 1968 година.

Податоците под г) од одредбата под 2 на ставот 1 на оваа точка за искористените средства на глобалната девизна квота по решенијата на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги заверува Народната банка на Југославија, и тоа за 1966 година врз база на документацијата што служела за утврдување на глобалната девизна квота за 1967 година (образец „ГДК“), а за 1967 и 1968 година врз основа на својата евиденција и документација.

Работните организации се должни до 15 ноември 1968 година заверените податоци од оваа точка да ѝ ги достават на Сојузната стопанска комора во два примерока.

Работните организации од областа на занаетчиството не ги доставуваат податоците од оваа точка.

2. За утврдување износите на девизите во смисла на точ. 12 и 13 од Одлуката, работните организации кон барањето поднесуваат и преглед на износите и видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во 1968 година не се увезувале врз основа на глобалната девизна квота а кои во 1969 година се увезуваат по тој основ (точка 12 од Одлуката), односно преглед на износите и видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во 1968 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота а кои во 1969 година не се увезуваат по тој основ (точка 13 од Одлуката).

Прегледите од ставот 1 на оваа точка треба да ги содржат податоците предвидени во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68 и 43/68), и тоа посебно за сировините и другите репродукциони материјали од точката 12 на Одлуката, а посебно за сировините и другите репродукциони материјали од точката 13 на Одлуката, со тоа што податоците за овој преглед треба да им одговараат на податоците од пополнетиот образец „ГДК-прилог“, што работните организации го поднесле кон барањето за утврдување на глобалната девизна квота за 1967 година.

3. Работните организации од точката 16 на Одлуката во смисла на точката 17 од Одлуката, кон барањето за утврдување на глобалната девизна квота доставуваат податоци:

1) за видот на производите и обемот на производството за 1968 и 1969 година искажани според текуштите домашни цени;

2) за износот и видот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали потребни за производството во 1969 година, групирани по формите на увозот, а според Номенклатурата на статистиката на надворешната трговија;

3) за сировините и другите репродукциони материјали од домашно производство потребни за

производството во 1969 година, по видовите и домашните текушти цени;

4) за извозот на сопствени производи што имаат намера да го остварат во 1969 година, според количините на стоките, вредноста и видовите на девизи.

4 Народната банка на Југославија, по потреба, во смисла на точката 20 од Одлуката, ќе даде технички упатства за извршувањето на оваа наредба.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 8017

21 октомври 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
др Васил Гривчев, с. р.

Образец „ГДК-Г“

ПРЕГЛЕД

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКАТА 1 ПОД 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1969 ГОДИНА

— во динари 1\$=12,50 —

Реден број	О П И С	1966	1967	Од 1 I до 30 IX 1968 година	Од 1 X до 31 XII 1967 година	Забелешка
				5	6	
2		3	4			7
1	Прилив на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварени во — — — — —					
2	Состојба на залихите на готови производи на 31 12 1966; 31 12 1967 и 30 9 1968 година (да се внесе во колоната 3, 4 и 5) — — — — —				x	
3	Остварен вкупен приход во — — — — —				x	
4	Вкупен износ на девизите искористен за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали — — — — —				x	
	Од тоа според режимот на глобалната девизна квота утврден врз база на решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија:					
	— во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања — — — — —				x	
	— во определени клириншки девизи — — — — —				x	

Точноста на податоците од овој образец ги заверуваат:

Овластена банка,
(МП)

Народна банка
на Југославија
(МП)

За работната организација
Раководител на стопанско-сметковниот сектор
Генерален директор,
(МП)

503.

Врз основа на точката 23 од Одлуката за работните организации што сировините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/68), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1969 ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ЗА 1969 ГОДИНА

1. Заради утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во 1969

година, како основа за утврдување на односот на увозот спрема девизниот прилив по извозот за 1969 година, работните организации ја доставуваат, во смисла на точ. 2, 3, 8, 12, 16 и 19 од Одлуката за работните организации што сировините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1969 година (во натамошниот текст: Одлуката), следната документација:

1) препис на решението за утврдениот однос на увозот на сировини и други репродукциони материјали по основ на глобалната девизна квота спрема девизниот прилив по извозот за 1968 година, заверен од овластените лица на работната организација;

2) пополнет образец „ГДК-П“ кој е отпечатен кон ова наредба и е нејзин составен дел, за приливот на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварени со извоз на производи од сопствено производство во 1966 и 1967 година, како и во перио-

дите од 1 октомври 1967 до 31 декември 1967 година и од 1 јануари до 30 септември 1968 година, заверен од овластената банка преку која работните организации го вршат своето девизно работење, и тоа: за 1966 година врз база на документацијата што служела за утврдување на глобалната девизна квота за 1967 година („дополнителен образец-1“), а за 1967 и 1968 година врз основа на документацијата за остварениот девизен прилив.

Работните организации се должни до 15 ноември 1968 година заверените податоци од оваа точка да ги достават на Сојузната стопанска комора — во два примерока.

2. Заради утврдување на износот на девизите во смисла на точ. 14 и 15 од Одлуката, работните организации кон барањето поднесуваат и преглед на износите и видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во 1968 година не се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1969 година се увезуваат според тој основ (точка 14 од Одлуката), односно преглед на износите и видовите на девизите искористени за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали што во 1968 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота а кои во 1969 година не се увезуваат според тој основ (точка 15 од Одлуката).

Прегледите од ставот 1 на оваа точка треба да ги содржат податоците предвидени во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, и 43/68), и тоа посебно за сировините и други репродукциони материјали од точката 14 на Одлуката, а посебно за сировините и другите репродукциони материјали од точката 15 на Одлуката, со тоа што податоците за овој преглед треба да им одговараат на податоците од дополнителниот образец „ГДК-прилог“ што работните организации го поднесле кон барањето за утврдување на глобалната девизна квота за 1967 година.

3. Народната банка на Југославија, по потреба, во смисла на точката 24 од Одлуката, ќе даде технички упатства за извршување на оваа наредба.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 8018

21 октомври 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
др **Васил Гривчев**, с. р.

Образец „ГДК-П“

ПРЕГЛЕД

НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОЧКАТА 1 ПОД 2 ОД НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1969 ГОДИНА, ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ОДНОСОТ НА УВОЗОТ СПРЕМА ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ЗА 1969 ГОДИНА

— во динари 1 \$=12.50 —

Реден број	О П И С	1966	1967	Од 1 I	Од 1 X	Утврден однос на увозот спрема извозот според решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за 1968 година	Забелешки
				до 30 IX 1968 година	до 31 XII 1967 година		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прилив на девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања остварени во —						

Овластена банка

(МП)

Точноста на податоците од овој образец ја заверуваат:

За работната организација
Раководител на стопанско-сметковниот сектор
Генерален директор,

(МП)

504.

Врз основа на членот 35 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА НОВИ БАНКНОТИ
ОД 50, 10 и 5 ДИНАРИ И КОВАНИ ПАРИ ОД
1 ДИНАР

1. Народната банка на Југославија ќе пушта попуштајќи од 1 ноември 1968 година во оптек нови банкноти од 50, 10 и 5 динари и ковани пари од 1 динар со обележјата што се утврдени со Одлу-

ката за обележјата на новите банкноти и ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 56/65, 47/66 и 40/68).

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 94

16 октомври 1968 година

Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,

др **Никола Милановиќ**, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Царството Јапонија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

Toshio Kimura, државен министер;
Shojiro Kawashima, потпретседател на Либерално-демократската партија;
Tatsuo Tanaka, државен министер;
Takeshi Usami, велики стјуард;
Ken Harada, велики мајстор на церемонијалот;
Shuchi Inada, велики шамбелан;
Tadashi Adachi, претседател на Јапонската трговска комора;
Taizo Ishizaka, претседател на Федерацијата на економските организации;
Kogoro Semura, потпретседател на Федерацијата на економските организации;
Shigeo Horie, претседател на Институтот за меѓународни студии и обука;
Kyokichi Minobe, гуверниер на Токио;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СВЕЗДА СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Takao Kameoka, заменик генерален секретар на владата;
Minoru Ishioka, заменик генерален секретар на владата;
Shuji Kurauchi, парламентарен помошник министер;
Nobuhiko Ushiba, административен помошник министер;
Shigenobu Yamamoto, помошник министер во Министерството за трговија и индустрија;
Yoshinori Maeda, претседател на фирмата »Nippon Hoso Kyokai«;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Hideo Kitahara, началник во МНР;
Kiyohiko Tsurumi, началник на Бирото за економски работи во МНР;
Kinuya Niiseki, началник на Бирото за информации во МНР;
Takeshi Kanematsu, началник на Одделението за култура во МНР;
Naraichi Fujiyama, шеф на Протоколот во МНР;
A. Harada, началник на одделение во Министерството за трговија и индустрија;
Tetsuzo Miyazawa, началник на одделение во Министерството за трговија и индустрија;
Tadashi Ishida, претседател на Извозно-увозната банка на Јапонија;
Tomoo Hirooka, претседател на весникот »The Asahi Shimbun«;

Kanas Tanaka, претседател на одборот »The Mainichi Shimbun«;
Hiromori Kawashima, началник на Бирото за јавна безбедност;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Kenzo Tange, архитект;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Akira Okada, заменик началник на Одделението за Европа;

Kimimasa Akitomi, советник во Претседателството на владата;

Minao Tsuchiya, заменик шеф на Протоколот;
Takio Enna, генерален директор за култура на весникот »The Asahi Shimbun«;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ryo Kawade, шеф на Отсекот за трговија Исток-Запад;

Yasushi Miyazawa, шеф на Источно-европскиот отсек;

Kazuo Yamashita, помошник шеф на Протоколот;

Seiichi Nakamura, мајстор на церемонијалот;

Kenichiro Shimoda, секретар во Протоколот;

Sadokazu Araki, шеф на Отсекот за јавна безбедност на Националната полиција;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Yukio Ishikawa, секретар во Протоколот;

Hitoshi Taniguchi, секретар во Протоколот;

Masao Tsutsumi, шеф на Отсекот на полициската гарда;

Sadao Anzai, помошник шеф на Отсекот на полициската гарда;

Takachi Kimura, суперинтендант на полицијата;

за заслуги во извршувањето на доверените задачи кои придонесуваат на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Царството Јапонија

СО МЕДАЛЈА ЗА ЗАСЛУГИ

Hiroshi Higurashi, полициски инспектор;

Satosi Kazama, помошник полициски инспектор;

Toraichi Nakada, управник на Geihinkan vile;

Akira Kaneko, помошник управник на Geihinkan vile;

Yoshihisa Ito, секретар во Протоколот;

Бр. 54

8 април 1968 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Монголија

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Sonomin Luvsan, член на Политбироа на ЦК на МНРП и прв заменик претседател на Министерскиот совет на НРМ;

Demčigin Molomžanc, член на Политбироа на ЦК МНРП и секретар на ЦК МНРП;

Damdinžavin Majdar, член на Политбироа на ЦК МНРП и заменик претседател на Советот на министрите на НРМ;

Tumenbajarin Ragča, заменик претседател на Советот на министрите;

Mangaljn Dugersuren, министер на надворешните работи на НРМ;

Puncagijn Šagdarsuren, началник на одделение во ЦК МНРП;

Balin Dorž, амбасадор на НРМ во СФРЈ;

**СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Luvsandoržijn Tojv, прв заменик министер за надворешни работи на НРМ;

Sandagijn Səsorbaram, министер за култура на МНР;

Dašijn Adilbiš, претседател на Советот на федерацијата за мир и пријателство;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Cedendambin Golov, секретар на Президиумот на великиот народен хурал на НРМ;

Dangasurengijn Saldan, прв заменик претседател на Државната планска комисија;

Deždiijn Čimidarž, заменик министер за надворешни работи на НРМ;

Здружението на монголско-југословенското пријателство;

**СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА
ГЕРДАН**

Burenžargalin Orso, началник на првата управа на МНР на НРМ;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН**

Gungagijn Minžur, шеф на Протоколот на МНР; Земјоделското стопанство на монголско-југословенското пријателство;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Cevengombin Dayasuren, заменик началник на управата на МНР;

Sandangdoržin Tumendemberel, заменик шеф на Протоколот на МНР;

D. Endon, помошник претседател на Советот на министрите на НРМ;

D. Cedeu, прв секретар на амбасадата на НРМ во Белград;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

G. Erdene, референт во МНР.

Бр. 58
15 април 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Иран

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

ing Djafar Charif Emami, претседател на Сенатот;

ing Abdollah Riazī, претседател на Пратеничкиот дом;

Assadollah Alam, министер на царскиот двор;

dr Manoutchehr Eghbal, претседател на Националната иранска компанија за нафта;

Ardechir Zahedi, министер за надворешни работи.

Бр. 60
22 април 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Иран

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Normoz Gharib, велики мајстор на церемонијалот;

Nəsratollah Moimian, директор на кабинет;

dr Hassan Zahedi, министер за земјоделство;

Mohammad Ghavam, извонреден и оломоштен амбасадор на Иран во СФРЈ;

Abdolfath Atabay, државен потсекретар во Министерството на царскиот двор;

Khosro Hedayat, заменик администратор на Националната иранска компанија за нафта;

Amir Khosro Afshar Ghassemlou, генерален потсекретар на МНР;
 dr Abas Ali Khalatbari, генерален потсекретар на МНР;
 генералот Mohammad Ali Saffari, градоначалник на Техеран;
 Fazlollah Nabil, мајстор на церемонијалот на иранската царица;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ibrahim Homayounfar, генерален гувернер на Исфахан;
 dr Fartache, генерален политички директор во МНР;
 Ferydun Diba, генерален политички директор во МНР;

Ali Naghi Said Ansari, мајстор на церемонијалот на дворот;

Alireza Heravy, началник на IV политичка управа на МНР;

Gholi Seif Nasser, цивилен аѓутант на иранскиот цар;

Amir Farhang Montaz, мајстор на церемонијалот на дворот;

Issa Malek, мајстор на церемонијалот на дворот;

Heidar Gholi Amir Solaymani, мајстор на церемонијалот на дворот;

Homayoun Bahadori, генерален директор во Министерството на дворот;

Amir Nasser Diba, генерален директор во Министерството на дворот;

Bahrani.

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Hedayatollah Zolfaghari, шамбелан на иранскиот цар;

dr Mostafa Namdar, заменик шеф на Протоколот на МНР;

Iradj Mobasher, шамбелан на иранскиот цар;

Kambiz Atabay, велики коњушар на царскиот двор;

Manutchehr Sanei, цивилен аѓутант на иранскиот цар;

dr Issa Sang, генерален директор за здравје во дворот;

dr Manssour Partovi, генерален директор во дворот;

Khalil Gitty, цивилен аѓутант на иранскиот цар;

Assadolah Fahimi, советник во Протоколот на МНР;

Razi Diba, управник на дворовите;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Iradj Diba, секретар во Протоколот на МНР;
 dr Ziaedin Seid Kazemi, секретар во Протоколот на МНР;

Mohssen Mofakham, секретар во Протоколот на МНР;

Mohammad Latchini, секретар во Протоколот на МНР;

Reza Salehi, секретар во Протоколот на МНР;

Yazdi, секретар во Протоколот на МНР;

Hadi Sharifian, секретар во Министерството за информации;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Daoud Amir Ghassemi, секретар во Протоколот на МНР;

Reza Zarinkhat, секретар во Протоколот на МНР;
 Mostafa Zarinkhat, секретар во Протоколот на МНР;

Yussef Nassihi, секретар во Протоколот на МНР;
 H. Sehat, управник на аеродромот;

Houshank Kharazi, заменик управник на аеродромот;

Mehdi Mahmoudi, заменик управник на аеродромот;

за заслуги во извршувањето на доверените задачи што придонесуваат за пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Иран

СО МЕДАЛЈА ЗА ЗАСЛУГИ

Mohammad Nazifi Monfared, Abas Alaiansari, Hossein Faramarzi-Niknam, Dafar Nourhani, Nasser Maslehati, Aliossat Fathali, Mohammad Ghazi, Esmail Mohamadian, Nazar Dezvarei, Taghi Pouramini, Seydaziz Hosseini, Seydmozafar Hosseini, Hossein Khorramshahi, Davoud Abolfathi, Mostafa Farshad, Masha-lah Darvish;

Aliakbar Kamassi, Eslami, Ali Mahmoudi, Hassan Khodam, Mohammad Hadizadeh, Mahmoud Karimi Kashmiri, Hasan Yavari, Farajollah Mousavi, Nasser Nazari, Ali Pezeshki, Seydahmad Dehghani, Ahmad Mehran, Ali Yassinzadeh.

Бр. 61

22 април 1968 година

Белград

Претседател
 на Републиката,
 Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на пријателските односи помеѓу оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Иран

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВОРОВ ВЕНЕЦ

генералот на армија dr Bahram Aryana, шеф на штабот на Врховниот командант;

генералот на армија Reza Azimi, шеф на воен кабинет;

генералот на корпус Gholam Ali Oveyssi, командант на жандармеријата;

генералот на корпус Nematollah Nassiri, државен потсекретар во Претседателството на владата;

генералот на корпус Mohsen Mobasser, префект на полицијата;

генерал-полковникот Abdolkarim Ayadi, воен лекар на иранскиот цар;

генералот на дивизија Mohsen Hasheminejad, командант на царската гарда;

генерал-мајорот Djavad Charabaghi, генерал во придружба на Претседателот на Републиката;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

генералот на дивизија Hossein Fardoust;

генералот на дивизија Ali Motazed;

генералот на дивизија Samad Samadianpour;

генералот Abdol Hossein Badrei, заменик командант на царската гарда;
генералот Asghar Kangarlou;
генералот Mehdi Rahimi;
генералот Fazlollah Djafari;
генералот Moussa Rahimi Laridjani;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Mohammad Aminbeglari, Abbas Navvab Teherani, Abdossaleh Haghighi, Ismail Nayeri;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Mohammad Sadjadi и Mohsen Dehdachti;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајорите: Hadi Mohammadi, Abdol Ali Hirbod, Hachem Chokravifard, Mehdi Saradjfar, Habibillah Ahmadzadeh, Mohammad Oglikhani;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетаните: Parviz Haririan Houchangue Zamani, Reza Chams Tabrizi, Gholam Reza Youssefinejad, Reza Sadri;

поручниците: Abdol Hossein Marvi, Morteza Echghipour, Moharram Pirai;

капетаните: H. Lautfi, Choham Hussein Amir Poor, Mahmud Hamedani, Yadula Ghajar;

поручниците: Mohammad Esfahani и Habib Sahba;

за заслуги во извршувањето на доверените задачи што придонесуваат за пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Иран

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водниците: Mohamad Hassan Safi-Khani, Aliakbar Mogharnassi, Khosrow Sheybani, Djalil Nobari, Youness Nouri, Ali Amanollahi, Mohammad-Ali Afshar, Amirhassan Bahrarnia, Ali Kabiri, Nader Hadjickandi, Hassan Sabet, Hassan Ahmadi, Safar Fazili, Hossein Ali Nikuizad, Ali Amirzadeh, Abdula Malezi;

Mashmabad Asiabi, Seyd-Ahmad Dehghani, Abbas Shirojan, Mohammad Mortezaian, Hossein Kozazi, Hassan Babaian, Safar-Ali Sohbati, Abdolhossein Khaleghinia, Javad Afshar, Ebrahim Sangi, Saleh Mostafavi, Nosratollah Afshar, Safar-Ali Hashemi, Gholamreza Massudi, Mohammad Tahmassebi, Hossein Shouri, Janollah Mohammadi, Hossein-Ali Nekoui, Ali Shabbazi.

Бр. 62
22 април 1968 година
Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Raffaele Barbera, адмирал, командант на Централниот дел на Медитеранот;

Virgilio Spigai, адмирал, воен советник на Претседателот на Републиката;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Luigi Magliari Galante, дивизиски генерал;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Serafino Urpis, поручник на боен брод, командант на фрегатата „Аироне“.

Бр. 89
27 мај 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
499. Одлука за дополнително на Одлуката за височината на износите до кои овластените банки можат во 1968 година да користат кредити во странство и да бидат гарантни по кредитни работи со странство	905
500. Одлука за измена на Одлуката за плаќање определени трошоци во странство од страна на стопанските организации што не остваруваат девизи со извоз на стоки и услуги	905
501. Наредба за начинот на поднесувањето на барањата и документацијата за распределба на девизите за плаќање на увозот во 1969 година на стоки чиј увоз е условно слободен	905
502. Наредба за начинот и постапката на доставувањето на податоците и документацијата потребни за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1969 година	906
503. Наредба за начинот и постапката на доставувањето на податоците и документацијата потребни за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали во 1969 година заради утврдување на односот на увозот спрема девизниот прилив по извозот за 1969 година	907
504. Решение за пуштање во оптек на нови банкноти од 50, 10 и 5 динари и ковани пари од 1 динар	908